

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

**Бр. 09-1150/1**

**21.04.2021 год.**

**Крива Паланка**

**ДО** \_\_\_\_\_

**КРИВА ПАЛАНКА**

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 51-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 28.04.2021 година (среда ) во **14,00** часот.

**Дневен ред:**

Усвојување на записникот од 50-та седница

1. Предлог – Решение за престанок на мандат за член на Советот на Општина Крива Паланка ;
2. Предлог – Решение за верификација на мандат за член на Советот на Општина Крива Паланка;
3. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Комисијата статут и прописи ;
4. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата статут и прописи ;
5. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Комисијата за меѓуопштинска и меѓународна соработка ;
6. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата за меѓуопштинска и меѓународна соработка ;
7. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за I квартал за 2021 година;
8. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година;
9. Предлог – Одлука за давање на приоритет за користење на грант средства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги –МСИП 2 “;
10. Предлог- Одлука за обезбедување на дополнителни средства за проект „Изградба на регулација на минор корито на Крива Река –дел 3 во должина од 217 м“;
11. Предлог-Правилник за условите ,критериумите и правилата за доделување признание за најуспешен просветен работник во предметната настава на територија на Општина Крива паланка
12. Предлог-Одлука за доделување на признание за Најуспешен просветен работник во одделенска настава и признание за Најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на Општина Крива Паланка за учебната 2020/2021 година;
13. Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности;
14. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец’ – Крива Паланка за 2020 година;
15. Предлог – Одлука за давање согласност на измената и дополнувањето на годишниот план за вработување за 2021 бр.02-370/1 од 06.04.2021 година на ЈП Комуналец ;
16. Предлог – Одлука за предавање на објект „Канализациона мрежа за отпадни води за населба Крстата Падина во с. Градец, општина Крива Паланка“ на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
17. Предлог – Одлука за предавање на објект „Канализациона мрежа за отпадни води за населба Мезовски Ливади-крак2“, општина Крива Паланка, на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
18. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за спроведување на Програмата за развој на Центарот за развој на Североисточен плански регион за 2020;
19. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа со Финансов извештај на Центарот за развој на Североисточен плански регион со завршна сметка за 2020;
20. Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работење на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2020 година;

- 21.Предлог-Иницијатива за изменување на Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка;
- 22.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијативата за изменување на Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка;
- 23.Предлог-Одлука за изменување на Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка.

Ве молиме за присуство на седницата во салата на СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка .

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**  
**Претседател,**  
**Изабела Павловска с.р**